



ПРИДРУЖИ СЕ НА НАШИОТ УСПЕШЕН ТИМ  
на позицијата

## Специјалист за човечки ресурси

EOS Матрих е дел од групацијата EOS, водечка финансиска компанија во Европа и експерт во областа на наплата и откуп на побарувања. EOS е компанија присутна во 26 земји во светот, со околу 7,000 вработени и насекаде во светот нуди еднакви можности за вработување и обука.

### Кандидатот што го бараме:

- ✓ Има високо образование (предност се смета Менаџмент со човечки ресурси, Психологија, Економија)
- ✓ Има работно искуство на слична позиција или на друга позиција поврзана со човечки ресурси, најмалку од 1 година
- ✓ Одлично познава и користи пишан и говорен англиски јазик
- ✓ Има одлично познавање на MS Office (работа со програми/ софтвер за човечки ресурси ќе се смета за предност)
- ✓ Е високо самомотивирана личност за развој, воспоставување и имплементација на нови системи (во рамките на системот за менаџирање со човечки ресурси)
- ✓ Има упорност и способност за градење личен авторитет и интегритет
- ✓ Има способност за препознавање и медијација при конфликти во компанијата
- ✓ Има способност за воспоставување доверба со сите нивоа во компанијата
- ✓ Користи флексибилност во пристап и мотивација на различни вработени
- ✓ Вложува во континуиран личен развој и усовршување

### Нашиот Специјалист за човечки ресурси

- ✓ Ги планира и организира работите поврзани со функцијата Управување со човечки ресурси
- ✓ Ги анализира и контролира сите процеси за ЧР и ја ажурира систематизацијата
- ✓ Работи на развој и спроведување на политиките за човечки ресурси и системот за управување со учинок
- ✓ Утврдува потреба од вработени, врши регрутација и селекција
- ✓ Обезбедува услови и програми за личен развој и мотивација и на вработени
- ✓ Се грижи за разбирање и почитување на законската регулатива од страна на вработените, вклучително БЗР и ППЗ

### Придобивки:

- ✓ Работа во интернационална компанија со препознатлива корпоративна култура
- ✓ Одлична работна атмосфера и меѓучовечки односи
- ✓ Можност за работа со ментори, за напредување и сопствена реализација.



Заинтересираните кандидати/ки треба да ги достават своите биографии најдоцна до **10.07.2021** на [impulsi@impulsi.com.mk](mailto:impulsi@impulsi.com.mk)